



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-670880.

Среда, 12 април 1950
БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. VI

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплатата за март 1950 година изнесува 359.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

224.

Брз основа на чл. 74 точ. 15 во врска со точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, издава

УКАЗ

ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОЛЕДЕЛСТВОТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ШУМАРСТВОТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЛЕСНАТА ИНДУСТРИЈА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ГРАДЕЖИТЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУВАЊЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ И ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТ ЗА ПОЛЕДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО, СОВЕТ ЗА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СОВЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, СОВЕТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКА И СОВЕТ ЗА САОБРАКЈАЈ И ВРСКИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I

Работите на оперативното раководење од ресорто на поделството, шумарството, лесната индустрија, градежите, трговијата и снабдувањето и државните набавки, кои што беа во надлежност на министерството на поделството, шумарството, лесната индустрија, градежите, трговијата и снабдувањето и државните набавки на Владата на ФНРЈ, се пренесуваат во надлежност на народните републики.

II

Се укинуваат следните министерства на Владата на ФНРЈ:

Министерството на поделството,
Министерството на шумарството,
Министерството на лесната индустрија,
Министерството на градежите,
Министерството на трговијата и снабдувањето,
Министерството на државните набавки.

III

1) За општо раководство со работите на поделството, шумарството и водостопанството од Сојузната надлежност како и за координацијата на дејностите на органите од народните републики што се надлежни за тие работи, се оснива Совет за поделство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

На чело на Советот за поделство и шумарство на Владата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што е Министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за поделство и шумарство на Владата на ФНРЈ го сочинуваат покрај Претседателот на Советот Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Комитетот за водостопанство на Владата на ФНРЈ и Министерите од владите на народните републики што се надлежни за работите на поделството и шумарството.

2) За општо раководство со работите на преработувачката и локалната индустрија од сојузната надлежност како и за координација дејноста на органите

на народните републики што се надлежни за тие работи се оснива Совет за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ.

На чело на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ е Претседателот на Советот кој што е Министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ го сочинуваат покрај Претседателот на Советот, претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ и министрите од владите на народните републики што се надлежни за работите на преработувачката и локалната индустрија.

3) За општо раководство со работите на градежништвото и градежната индустрија од сојузната надлежност, како и за координација на дејноста на органите на народните републики што се надлежни за тие работи се оснива Совет за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ.

На чело на Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што е министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ го сочинуваат покрај претседателот на Советот, претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ и министрите од владите на народните републики што се надлежни за работите од градежништвото и градежната индустрија.

4) За општо раководство со работите на трговијата, снабдувањето, државните набавки, туризам и угостителството од сојузната надлежност како и за координација на дејноста на органите од народните републики што се надлежни за тие работи, се оснива Совет за промет со стока на Владата на ФНРЈ.

На чело на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што е министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ го сочинуваат покрај претседателот на Советот, претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ и министрите од владите на народните републики што се надлежни за работите на трговијата, снабдувањето и државните набавки.

5) Се оснива Совет за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ како нејзин орган за координација на работите од железничкиот, воздушниот, речниот, поморскиот и патниот саобраќај и врските.

На чело на Советот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што е Министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ го сочинуваат, покрај Претседателот на Советот, Министерот на железниците на Владата на ФНРЈ, Министерот на поморството на Владата на ФНРЈ, Министерот на поштите на Владата на ФНРЈ и Министерот на саобраќајот на Владата на ФНРЈ.

IV

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

V

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 467

11 април 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Президентел,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

225.

Врз основа на чл. 74 точ. 13 од Уставот на ФНРЈ, во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, бр. 467 од 11 април 1950 година, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

У К А З

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТРИ
НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I

Се разрешуваат од должноста:

Министерот на поделството на Владата на ФНРЈ инж. Мијалко Тодорович,

Министерот на шумарството на Владата на ФНРЈ др. Васо Чубрилович,

Министерот на трговијата и снабдувањето на Владата на ФНРЈ Осман Карабегович,

Министерот на градежите на Владата на ФНРЈ Влада Зечевич,

Министерот на саобраќајот на Владата на ФНРЈ Божидар Масларич,

Министерот на трудот на Владата на ФНРЈ Љупчо Арсов.

II

Се назначуваат:

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за поделството и шумарство инж. Мијалко Тодорович, досегашен Министер на поделството на Владата на ФНРЈ,

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за помет со стока Осман Карабегович, досегашен Министер на трговијата и снабдувањето на Владата на ФНРЈ,

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за преработувачка индустрија Рато Дугоњич, народен пратеник, досегашен Потпретседател на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Белград.

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за градежништво на Владата на ФНРЈ, Љупчо Арсов, досегашен Министер на трудот на Владата на ФНРЈ,

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за саобраќај и врски Божидар Масларич, досегашен Министер на саобраќајот на Владата на ФНРЈ,

За Министер на трудот на Владата на ФНРЈ Вјеслав Хољевац, Министер за новоослободените краишта на Владата на ФНРЈ.

За Министер на саобраќајот на Владата на ФНРЈ Влада Зечевич, досегашен Министер на градежите на Владата на ФНРЈ,

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Комитетот за водостопанство на Владата на ФНРЈ, др. Васо Чубрилович, досегашен Министер на шумарството на Владата на ФНРЈ.

III

Се разрешуваат од досегашната должност на член на Владата на ФНРЈ и се ставаат на расположење на Президиумот на Соборот на НР Хрватска:

Јаков Блажевич, досегашен Министер на државните набавки на Владата на ФНРЈ, и

Јосип Цази, досегашен Министер на лесната индустрија на Владата на ФНРЈ.

IV

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

V

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 468

11 април 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Президентел,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

226.

Врз основа на чл. 40 точ. в) во врска со членот 7, точ. 1 од Законот за Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на Федеративна Народна Република Југославија во годините 1947—1951, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот за наука и култура на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО И
РАБОТЕЊЕТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ
УСТАНОВИ

Член 1

Се укинува членот 11 и точ. 4 од членот 13 на Уредбата за оснивањето и работењето на културно-просветните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 107/49).

Член 2

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

11 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за наука и култура на ФНРЈ,

Родољуб Чољкович, с. р.

227.

Врз основа на членот 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА СТРУКАТА НА ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН
САОБРАКЈАЈ

1. Поем на струката

Член 1

Струката на цивилниот воздушен саобраќај ја сочинуваат сите званија што ги опфаќаат работите: на организација и превозење по воздушен пат на патници, стока и пошта, одржување и експлоатација на постројките за обезбедувањето и сигурноста на летањето, како и работите околу создавањето на нужните услови за рационална експлоатација на воздушните линии.

2. Званија

Член 2.

Званијата, работите и условите за стечување званија во струката на цивилниот воздушен саобраќај се:

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Услови за стечување на званието
-------------	-------	----------------------------	------------------------------------

I.

Саобраќајно-транспортна гранка

А.

1. Механичар-летач
II класа

Регулирање и контролирање работењето на моторот и уредите на воздухопловот во летање.

Звање на авиомеханичар II класа, завршен курс за механичар-летач и стаж од најмалку 300 часа летање.

2. Механичар-летач
I класа

Регулирање и контролирање работењето на моторот и уредите на воздухопловот во летање под посложени услови.

а) Показан успех во работењето во звањето механичар-летач II класа во тек од најмалку 1.200 часа летање во линиски саобраќај.

б) Звање авиомеханичар I класа, стаж од најмалку 300 часа летање и положен испит за механичар-летач I класа.

Б.

1. Радиотелеграфист-летач III класа

а) Примање и предавање на навигациони и други податоци преку радио и одржување радио-врска на воздухопловот со земјата на полетни линии во внатрешниот саобраќај.

б) Во саобраќајно-управната служба — вршење работи од помал обем во врска со својата специјалност.

Завршена радиотелеграфска школа или курс и пракса во звањето радиотелеграфист на земјата или бродот од најмалку 2 години, курс за радиотелеграфист-летач и стаж од најмалку 100 часа летање во тек од најмалку 3 месеци.

2. Радиотелеграфист-летач II класа

а) Примање и предавање навигациони и други податоци преку радио и одржување радио-врска на воздухопловот со земјата на потешки линии во внатрешниот и меѓународниот воздушен саобраќај.

б) Во саобраќајно-управната служба самостојно вршење на сложени работи во врска со својата специјалност.

Показан успех во работењето во звањето радиотелеграфист-летач III класа во тек од најмалку 1.500 часа летање за време од 3 години, работилнички стаж од 3 месеца и положен испит за радиотелеграфист-летач II класа.

3. Радиотелеграфист-летач I класа

а) Примање и предавање навигациони и други податоци преку радио и одржување радио-врска на воздухопловот со земјата на најтешки линии во внатрешниот и меѓународниот воздушен саобраќај.

б) Во саобраќајно-управната служба самостојно вршење на посложени работи во врска со својата специјалност.

Показан успех и добар квалитет во работењето во звањето радиотелеграфист-летач II класа во од најмалку 1.500 часа линиско летање за време од 3 години и оцена на стручна комисија.

В.

1. Навигатор
III класа

а) Навигациско работење на воздухопловот во летање со употребата на сите видови навигација, освен астрономски.

б) Во саобраќајно-управната служба вршење работи од помал обем во врска со својата специјалност.

Завршена навигациска школа или курс за навигатор (ако има звањје на пилот), положен приемен испит за навигатор во воздушниот саобраќај, познавање и употреба на радиоуредите на земјата и на воздухопловите.

2. Навигатор
II класа

а) Навигациско работење на воздухопловот во летање со употреба на сите видови и средства на навигацијата вклучувајќи ги астрономските.

б) Во саобраќајно-управната служба самостојно вршење на посложени работи во врска со својата специјалност.

Показан успех во работењето во звањето навигатор III класа во тек од најмалку 1.500 часа летање за време од 3 години и положен испит за навигатор II класа.

3. Навигатор
I класа

а) Навигациско работење на земјата и воздухопловот во летање со употреба на сите видови и средствата на навигацијата и за време

Показан успех и висок квалитет во работењето во звањето навигатор II класа во

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЈА	Услови за стечување на звањето
		на најтешки метеоролошки и други тешки услови: подготвување и давање навигациски податоци за постојана употреба како и за долги и специјални летови и сите видови на калибрацијата, компензацијата и другите навигациски мерења; организирање и раководење со навигациска служба.	текот од најмалку 1.500 часа линиско летање за време од 3 години од тоа најмалку 250 часа ноктно летање и оценка на стручна комисија.
		б) Во саобраќајно-управната служба самостојно вршење посложени работи во врска со својата специјалност.	
		Г.	
1. Пилот III класа		а) Летање во својство на втор пилот во редовниот линиски саобраќај: самостојно летање со дозвола за воздушно работење без право на превозење патници и летање во други видови на цивилната авијација.	Завршена пилотска школа, односно курс за саобраќајни пилоти и положен испит за пилот III класа.
		б) Во саобраќајноуправната служба вршење работи од помал обем во врска со својата специјалност.	
2. Пилот II класа		а) Самостојно летање на воздухопловите во линискиот саобраќај во својство на прв пилот под поволни услови и летање во други видови на цивилната авијација.	Покажан успех и квалитет во работењето во звањето на пилот III класа во текот од најмалку 800 часа на линиско летање и курс со положен испит за пилот II класа.
		б) Во саобраќајно-управната служба самостојно вршење сложени работи во врска со својата специјалност.	
3. Пилот I класа		а) Самостојно летање во својство на прв пилот на сите воздухоплови во експлоатација на воздушниот саобраќај и во другите видови на цивилната авијација под сите услови дено и нокје; давање инструкции за летање и раководење со летачката единица.	Покажан висок квалитет во летањето и успех во работењето во звањето пилот II класа во текот од најмалку 1.000 часа летање во линискиот саобраќај, од тоа најмалку 50 часа ноктно летање, положен стручен испит за звањето пилот I класа.
		б) Во саобраќајно-управната служба самостојно вршење сложени работи во врска со својата специјалност.	
4. Капетан на воздушната пловидба		а) Летање на сите типови воздухоплови во воздушниот саобраќај во својство на водач на воздухопловите под сите услови дено и нокје; давање специјални летачки инструкции; раководење со летачките единици.	Покажан успех и висок квалитет во работењето во звањето пилот I класа во текот од најмалку 2.000 часа на линиско летање, од тоа најмалку 250 часа на ноктно линиско летање.
		б) Решавање на сложени задачи за применување, унапредување и развиток на цивилниот воздушен саобраќај.	
		Д.	
1. Ломајин на авионот		Грижа за распоредот и удобноста на патниците, укажување помош и давање потребни обавестувања на истите.	Потребна угостителска пракса и познавање на основните летачки знаења, како и знаење барем на 2 странска јазика.
		II.	
		Техничка гранка	
		А.	
1. Авиомеханичар III класа		Участие во работењата на редовното одржување на воздухопловите, што имаат карактер на подготвителни дејствија и самостојно вршење на работите за кои што не е потребна поголема стручна спрема и искуство.	Завршена воздухопловна школа (или курс) од одредената специјалност.
		Самостојно работење на редовното одржување на воздухопловите.	
2. Авиомеханичар II класа			Покажан успех во работењето во звањето на авиомеханичар III класа во текот од најмалку 3 години и положен испит за авиомеханичар II класа.

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЈА	Услови за стечување на званието
3.	Авиомеханичар I класа	Самостојно работење и раководење со сите работи на редовното одржување и испраќање на воздухопловите.	Покажан успех во работењето во звањето на авиомеханичар II класа во текот од најмалку 3 години и оценка од стручната комисија.
1.	Складиштар на авиоматеријал	Б. Примање, ускладиштување, чување и издавање на авиоматеријалот и водење потребна евиденција.	Потребна пракса во едно од звањата на авиомеханичарите или завршена воздухопловна школа односно курс од одредената специјалност во воздухопловството.
1.	Авиотехничар	В. Организирање, раководење и контрола на редовното одржување и испраќање на една група воздухоплови.	Покажан успех и висок квалитет во работењето во звањето авиомеханичар I класа и положен стручен испит за авиотехничар. б) Завршен воздухопловен техникум или нему рамна средна стручна школа и положен стручен испит за авиомеханичар.
2.	Виши авиотехничар	Организирање, раководење и контрола на техничката служба за одржување и испраќање на сите групи, воздухоплови во одредот.	Покажан успех и висок квалитет во работењето во звањето на авиотехничар и оценка од стручната комисија.
1.	Сигналист (Стартер-финишер)	III. А. Саобраќајно-управна гранка Раководење со сигналите за полетување, слетување и движење на воздухопловот по земјата.	Завршена основна школа, потребна пракса на воздухопловното пристаниште, курс и положен испит за звањето сигналиста.
1.	Радиотелеграфист- III класа	Б. Вршење радио-служба и радио-врска со воздухопловите во внатрешниот саобраќај.	Завршена радиотелеграфска школа или курс, сигурен слух за прием и предавање на 100 слова во минута на мешан слог; најмалку 1 година на претходна пракса во радиотелеграфската служба и положен приемен испит за службата на цивилниот воздушен саобраќај.
2.	Радиотелеграфист- II класа	Вршење на внатрешна и меѓународна радио-служба на земјата; одржување радио-врска со воздухопловите; вршење службата на радиогониометрите и на другите радио-урегјаи.	Потребна пракса и покажан успех во работењето во звањето радиотелеграфист III класа, сигурен слух за прием и предавање 100 слова на мешан слог во минута, завршен курс и положен испит за радиотелеграфист II класа.
3.	Радиотелеграфист- I класа	Вршење на радиогониометриска и друга радио служба под најтешки услови; организирање и раководење со службата на врската и радионавигациските средства на воздухопловните пристаништа.	Потребна пракса и покажан успех во работењето во звањето радиотелеграфист II класа и оценка од стручната комисија.
1.	Воздухопловен диспонеит III класа	В. Самостојно работење на работите од помал обем на својата специјалност или вршење работи во службата на обезбедувањето или експлоатацијата.	а) Потребна пракса на работите на воздухопловната служба, стручен курс и положен стручен испит за звањето воздухопловен диспонеит III класа. б) Соодветно звање на пилот, навигатор, радиотелеграфист-летач или на радиотелеграфист.

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЈА	Услови за стечување на званието
2.	Воздухопловен диспонент II класа	Раководење со помало воздухопловно при- станиште или раководење со летањето на ис- тото; самостојно работење во една од службите на обезбедувањето или експлоатацијата.	Потребна пракса и покажан успех во работењето во зва- нието воздухопловен диспо- нент III класа или соодветно званије на пилот, навигатор, радиотелеграфист-летач или радиотелеграфист.
3.	Воздухопловен диспонент I класа	Раководење со поголемо воздухопловно пристаниште или раководење со летањето над истото; раководење или самостојно вршење на работите во службата на обезбедувањето или експлоатацијата.	Потребна пракса и покажан успех во работењето во зва- нието на воздухопловен дис- понент II класа или соодвет- но звање на пилот, радиоте- леграфист-летач или радиоте- леграфист.
1.	Советник на во- здухопловството	Г, Решавање на сложени проблеми од органи- зацијата и дејноста на цивилниот воздушен са- обраќај; организирање поедини граници на стру- ката на цивилниот воздушен саобраќај.	Потребна пракса во звање- то на пилот I класа или на воздухопловниот диспонент I класа, и покажана способност во практичното организирање на воздухопловната служба или во научните работи.
2.	Виши советник на воздухопловството	Студијско проучување и практично реша- вање на најсложени проблеми од областа на ци- вилната авијација.	Потребна пракса во звање- то советник на воздухоплов- ството и сестрано познавање на цивилниот воздушен сао- браќај, докажана, по оценка на стручната комисија, со у- спехите во практичното орга- низирање на воздухопловната служба и во научното рабо- тење од областа на воздухо- пловството.

Член 3

Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, во согла-
сност со Комитетот за законодавство и изградба на
народната власт на Владата на ФНРЈ, ќе донесе на-
патствие во кое што ќе се одредат поблиски работите
за поедини званија од членот 2 на оваа уредба.

Член 4

Назначување односно унапредување на службени-
ците во званијата од членот 2 на оваа уредба се врши
спрема стварната способност на службениците за вр-
шењето на работите од одреденото звање.

Школската спрема, курсевите и испитите од чле-
нот 2 (третата колона) на оваа уредба со која што
се стекнува потребна стручна спрема, се услов за
стечување на одреденото звање.

Надлежниот член на Владата и другите старешини
што се надлежни за назначување должни се да се
грижат сите службеници со курсеви и стручни испити
да стекнат потребна спрема за вршењето на одреде-
ните званија. Тие исто така ќе се грижат да се оства-
рат сите потребни услови како би добиле службени-
ците потребна стручна и школска спрема за унапре-
дување во повисоко звање.

Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, во согла-
сност со Комитетот за законодавство и изградба на
народната власт на Владата на ФНРЈ, ќе донесе пра-
вилник во кој што ќе се предвидат поблиски одредби
за стручните испити како и за организацијата, планот
и траењето на курсевите што се потребни за стечу-
вање на стручната спрема. Во тој правилник може
да се постави како услов за стечување на поедини
званија одредена школска спрема.

Со правилникот од претходниот став ќе се про-
пишат во исто време и одредби за преминувањето на
службениците од другите струки во струката на ци-
вилниот воздушен саобраќај.

Член 5

Исклучително, службениците со званието виши
авиотехничар кои што се истакнуваат со своето ви-
соко научно и стручно знаење можат да се назначат
во званието советник на воздухопловството со реше-
ние на Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, по прет-
ходна оценка на стручна комисија, а во согласност со
Претседателот на Владата на ФНРЈ.

Член 6

Ако се покаже службеникот неспособен за врше-
ње на работите на званието во кое што се навојја,
може да биде вратен на званието што му одговара
на неговата стручна способност.

Образложено решение за тоа донесува стареши-
ната што е надлежен за назначување. Против ова ре-
шение службеникот има право на жалба во смисла на
членот 18 од Законот за државните службеници.

3. Приправничка служба

Член 7

Лицата што прв пат влегуваат во државна служба,
и тоа во струката на цивилниот воздушен саобраќај,
а немаат стручна пракса за вршење на работите од
одреденото звање во оваа струка, се примаат во
струката како приправници.

Исклучително, лицата што прв пат влегуваат во
државна служба, и тоа во струката на цивилниот во-
здушен саобраќај, а имаат потребна спрема и стручна
пракса за вршење на работите од званијата на стру-
ката од цивилниот воздушен саобраќај, можат да се
назначат на одредените званија, со тоа да го поло-
жат прописаниот стручен испит за тоа звање, одно-
сно стручниот испит на соодветното почетно звање,
доколку е таков испит предвиден, во рокот што ќе
го одреди старешината надлежен за назначување во

решението за назначување. Овој срок не може да биде подолг од година дена.

Старешината односно органот надлежен за назначување може лицата од претходниот став и да ги ослободи од подавање на стручниот испит ако стручната спрема на тие е докажана и му одговара на звањето на кое што се назначуваат.

Член 8

Во структурата на цивилниот воздушен саобраќај приправничката служба постои за звањето авиотехничар.

Приправничката служба за звањето од претходниот став трае три години.

Поблиски одредби за приправничката служба ќе се пропишат со правилникот од чл. 4 на оваа уредба.

Член 9

Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, може, во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, да воспоставува приправничка служба за поедини звања од оваа струка или да ја укинува востановената приправничка служба.

4. Отказни срокови

Член 10

Отказниот срок во смисла на членот 43 од Законот за државните службеници, за службениците од структурата на цивилниот воздушен саобраќај изнесува:

- 1) за службениците чии звања се распоредени во прва и друга врста — 6 месеци;
- 2) за службениците чии звања се распоредени во трета и четврта врста — 3 месеци;

Отказниот срок за службениците што имаат помалку од пет години служба може да изнесува еден месец.

Во исклучителни случаи старешината односно органот надлежен за назначување, може со службеникот да договори и подолг срок од рокот што е предвиден во точката два на овој став, но најдолго до шест месеци.

Во годините на службата за отказниот срок се засметува само времето што се признава како време проведено во непрекината државна служба.

Член 11

Службениците што се обврзале да проведат договорено време во државна служба врз основа на школувањето на државен трошок, стипендија и елично, не можат за тоа време да ја откажуваат службата.

5. Хонорарни службеници

Член 12

Во исклучителни случаи, кога потребата на службата тоа го бара, во структурата на цивилниот воздушен саобраќај можат да се примаат на работа стручњаци како хонорарни службеници, под условите и во границите на членот 16 од Законот за државните службеници.

Хонорарните службеници можат да бидат платени во месечен износ или паушално.

Хонорарната служба престанува после завршената работа. Ако за извршување на одредени работи однапред не може да се предвиди траењето, службата може да престане врз основа на обостран отказ во срок од 14 дена доколку со договорот не е инаку одредено.

Член 13

Ако за хонорарни службеници се земаат странски државјани, со нив мора претходно да се склучи договор.

Ако со договорот не е инаку предвидено, отказниот срок за хонорарните службеници — странски државјани изнесува еден месец.

6. Завршни одредби

Член 14

Преведувањето на службениците од членот 2 на оваа уредба ќе го изврши надлежниот член на Владата, Претседателот на комитетот и комисијата, Генералниот секретар на Владата, во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Службениците кои што на денот на влегувањето во сила на оваа уредба имале некое од звањата на структурата на цивилниот воздушен саобраќај, а не ги исполнуваат потребните услови, ќе се преведат во звањата на соодветната струка.

Во исклучителни случаи старешината што е надлежен за назначување може да назначи на одредени положани службеници без да им одреди звања од оваа уредба.

Член 15

Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, во согласност со Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, може да ги укинува и менува векје востановените звања или да воведува нови звања во структурата на цивилниот воздушен саобраќај.

Член 16

Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ ќе изврши распоред на звањата од членот 2 на оваа уредба во врсти во смисла на членот 12 од Законот за државните службеници.

Член 17

Се овластува Министерот на саобраќајот на ФНРЈ во согласност со Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, да издава потребни напатствија за спроведување на оваа уредба.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи Уредбата за структурата на цивилниот воздушен саобраќај („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 68/47).

16 март 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на саобраќајот на ФНРЈ,
Божидар Масларич, с. р.

228.

Врз основа на чл. 31 од Законот за воените инвалиди од војната („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/50), Владата на ФНРЈ, по предлог од Комитетот за социјалните прижи на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИНВАЛИДСКТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Член 1

На воените инвалиди од војната им припаѓа месечна инвалидина, и тоа:

				Дин.
на инвалидите на I група со 100% неспособност, на кои што за обичен живот им е потребна уште тугја помош	—	—	—	3.000
на инвалидите од II група со 100% неспособност	II група со 100%	„	„	3.000
на инвалидите од III група со 90% „	III група со 90%	„	„	2.400
на инвалидите од IV група со 80% „	IV група со 80%	„	„	1.900
на инвалидите од V група со 70% „	V група со 70%	„	„	1.300
на инвалидите од VI група со 60% „	VI група со 60%	„	„	1.100
на инвалидите од VII група со 50% „	VII група со 50%	„	„	900
на инвалидите од VIII група со 40% „	VIII група со 40%	„	„	600
на инвалидите од IX група со 30% „	IX група со 30%	„	„	500
на инвалидите од X група со 20% „	X група со 20%	„	„	400

Член 2

На воените инвалиди од војната на I група им припаѓа, покрај инвалиднина, уште и специјален додаток за надгледување и тугја помош во износ од 3.000 динари месечно, доколку таков инвалид не е сместен во инвалидски дом или во друга установа во која што има надгледување и бесплатна издршка.

Член 3

Половина од полната инвалиднина од чл. 1 од оваа уредба примаат овие воени инвалиди од војната на V до X група:

1) работници, службеници, наместеници и пензионери чиите принадлежности односно постојаниот чист месечен приход го преминува износот од 2.000 динари

2) земјоделците кои што плаќаат данок на доход преку 250 динари годишно, со тоа на земјоделците зачленети во селанските работни задруги да им припаѓа полна инвалиднина за првата година после влегувањето во задруга;

3) кои што од вршење на макар какво самостојно стопанско работење и инаку имаат постојан чист месечен приход кој што преминува 2.000 динари;

4) кој што се подолгу од месец дена сместени во установите државните, на Сојузот на воените инвалиди од војната на Југославија или другите општествени организации, во кои што имаат бесплатна издршка, додека се навогјаат таму. На воени инвалиди од војната инвалиднината не се намалува ако имаат на издршка лица што се должни да ги издржуваат, или ако во споменатите установи се сместени поради лекување, школување или оспособување за стопанисување.

Како чист приход се подразбира износот на даночната основица намален со издатоците на јавни дажбини.

За лицата што плаќаат данок на доход во постојан годишен износ (носачи, тестераша, продавачи на весници, чистачи на обувки и др.) месечниот приход се одредува спрема приходот кој што го утврдува даночната комисија во цел на разрез на данокот.

Одредбите на овој член ќе се применуваат и на другите лица што се заштитени со законот за воените инвалиди од војната, освен воените инвалиди од војната на I до IV група заклучно.

Член 4

На военот инвалид од војната кој што прима полна инвалиднина му припаѓа и постојан месечен додаток на деца заштитени по законот за воените инвалиди од војната.

Износот на овој фамилијарен додаток и условите под кои што може да се прима ќе се одредува на начинот и по одредбите што важат за децата на работниците, наместениците и службениците.

Воените инвалиди од војната на I, II, III и IV група кои што примаат полна инвалиднина имаат, освен тоа, право и на други видови материјална помош за деца, кои што им припаѓаат на работниците, наместениците и службениците (помош за опрема на новороденото дете, помош поради зајакната исхрана на мајката и на новороденото дете и еднократна паметна помош во случај на повнше деца).

Член 5

На фамилиите од лицата загинали, умрени или нестанати под околностите од чл. 1 и 2 од Законот за воените инвалиди од војната, како и на фамилиите на умерените воени инвалиди од војната од I до VII група заклучно им припаѓа инвалиднина во износот од 1.200 динари месечно, ако фамилијата се состои од еден член, а за секој натамошен член на фамилијата инвалиднината се наголемува со по 200 динари месечно.

Инвалиднината им припаѓа на членовите на фамилијата на рамни делови.

На децата на кои што обата родител им се загинали, умрени или нестанати односно умреле како воени инвалиди од војната од I до VII група заклучно, инвалиднината се наголемува со 20%.

Член 6

Фамилијарната инвалиднина од претходниот член се намалува на половина во случајот кога кај сите членови на фамилијата, или само кај вдовицата, настани која од околностите што се предвидени во членот 3 на оваа уредба. Ако таква околност настани кај некој друг член од фамилијата, заедничката инвалиднина се намалува за половина само на неговиот удел во заедничката инвалиднина.

Ако, фамилијата на умрениот ја чинат вдовица со деца, или без деца и други негови деца, или деца од два брака, или деца брачни и вонбрачни кои што живеат одвоено а приходите не им довогјаат од заеднички извори, па кај сите или кај некој член од еден дел на таква фамилија настани некоја од околностите што се предвидени во чл. 3, тогаш се намалува само инвалиднината на тој дел на фамилијата, на начинот предвиден во претходниот став.

Член 7

На родителите од лицата загинали, умрени или нестанати под околностите од чл. 1 и 2 од Законот за воените инвалиди од војната, како и на родителите на умерените воени инвалиди од војната од I до VII група заклучно, им припаѓа инвалиднина и тоа: ако се уживатели обата родители 1.200 динари месечно, а ако е уживател само еден родител, тогаш 1.000 динари месечно.

На родителите кои што во војната изгубиле две или повеќе деца, износот на инвалиднината се наголемува со 20% за секој загубено дете.

Инвалиднината им припаѓа на родителите на рамни делови.

Член 8

Заедничката инвалиднина на родителите се намалува на половина ако макар и кај еден од родителите настани некоја од околностите што се предвидени во чл. 3 на ова уредба.

Ако родителите се разведени или живеат одвоено од други оправдани причини, а приходите не им довогјаат од заеднички извори, па кај еден од нив настани некоја од околностите од членот 3 на ова уредба, тогаш се намалува на половина само делот кој што му припаѓа на тој родител.

Член 9

На дедо и баба по татко и по мајка лицата загинали, умрени или нестанати под околностите од чл. 1 и 2 од Законот за воените инвалиди од војната, како и на дедо и на баба од умерените воени инвалиди од војната од I до VII група заклучно, им припаѓа инвалиднина во износот од 1.200 динари месечно, ако се уживатели обата, а 1.000 динари ако е уживател само еден од нив.

Што се однесува до намалувањето на инвалиднината ќе се применуваат на аналоген начин одредбите кои што важат за родителите.

Член 10

При применувањето на чл. 3 ст. 1 точ. 2 од ова уредба, на корисникот кој што живее во земјоделско

Домаќинство му се зема во оглед данокот кој што плаќа на корисникот, а се пресметува на тој начин што целокупниот данок на домаќинството се дели со бројот на членовите на домаќинството при што не треба да се земаат во оглед членовите на тоа домаќинство кои што се работници, службеници, наместеници или пензионери.

Како данок на домаќинството се подразбира како данокот што му е разрезан на самото домаќинство така и данокот што го плаќаат поедини членови на тоа домаќинство.

Како член на домаќинството се смета секое лице кое што му припаѓа на домаќинството како на животна и работна заедница. Како членови на домаќинството треба да се земаат како членовите способни за стопанисување, така и членовите неспособни за стопанисување и децата. Ако некој член на домаќинството е времено одсутен (на воена должност, времено работење, школување и сл.) сепак тој се смета како член на домаќинството.

Во данокот на домаќинството нема да се засмета данокот на приходите од селанската работна задруга кога е таа задруга ослободена од данокот на доход. Данокот на очувот не влијае на инвалиднината на пасинокот.

Член 11

Како сиромашни лица во смисла на чл. 18 од Законот за воените инвалиди од војната се сметаат оние лица чиот износ на примањето, односно данокот на доход не го преминува минималниот износ кој што е предвиден за намалување на инвалиднината на половина по членот 3 од оваа уредба.

Член 12

Како земјоделец во смисла на Законот за воените инвалиди од војната се смета лице на кое што земјоделството му е главно занимање или кому основниот приход му довогја од поделелски дејности.

Член 13

При утврдувањето на износот и при исплатата на инвалидските принадлежности за првото полугодиште на текуќата година се зема данокот на доход од предминатата година, а за второто полугодиште на текуќата година данокот на доход од минатата година.

При делбата на данокот на домаќинството на поедини членови се зема состојбата на домаќинството што соштествувала во времето на поднесувањето на годишната пријава.

Член 14

Инвалидските принадлежности кои што спрема правосилното решение требеле да му се исплатат на воениот инвалид од војната, а кои што останале неисплатени поради негова смрт, ќе му се исплатат на лицето кое што после неговата смрт ќе стекне право на инвалидска заштита. Ако такви лица нема, тогаш од неисплатените инвалидски принадлежности може да се изврши исплата на трошковите и наградите на лицето што се грижело за умрениот инвалид. На пратителот на инвалидот од прва група ќе му се исплати неисплатениот специјален додаток за надгледување и тугја помош за време додека бил пратител на инвалидот.

Ако е во прашање некое друго лице заштитено по законот за воените инвалиди од војната (член на фамилијата, родители, дедо и баба), тогаш инвалидските принадлежности кои што би му припаѓале на умрениот лице, им се исплатуваат на другите сожигатели на инвалидските права. Ако такви лица нема, тогаш на лицето што се грижело за умрениот може да му се исплати од неисплатените принадлежности износ во висина на трошковите и наградата.

Член 15

Фамилиите, родителите, дедото и бабата на кои што со правосилно решение им се признати другите

видови на државна заштита за помошта освен инвалидските принадлежности имаат исти права како и оние фамилии, родители, дедо и баба, кои што имаат инвалидски принадлежности под исти услови.

Член 16

Потребни кредити за исплата на инвалидските принадлежности по оваа уредба ќе се предвидат во сојузниот буџет и тоа во предметката на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ.

Поблиски одредби за начинот на исплатата на инвалидските принадлежности по оваа уредба ќе пропише Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансииите на ФНРЈ.

Член 17

Поблиски напатствија за извршувањето на оваа уредба ќе издава Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ.

Член 18

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од 1 април 1950 година на лицата што правото на инвалидски принадлежности го стечуваат по Законот за изменувања и дополнувања на законот за воените инвалиди од војната („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/50).

На лицата кои што правото на инвалидските принадлежности го стекнале пред влегувањето во сила на законот што е споменат во претходниот став, ќе се применуваат одредбите на оваа уредба од 1 јули 1950 година со кој ден престанува да важи Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ” бр. 57/46), со нејзините изменувања и дополнувања („Службен лист на ФНРЈ” бр. 99/46 и 56/47).

Член 19

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

11 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

229.

Врз основа на чл. 1 Законот за овластување Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и Министерот на државните набавки на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА ТРГОВИЈАТА ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ

Член 1

Со цел да се издигне животниот стандард на работното жителство и да се унапреди поделелското производство, особено производството на основните поделелски производи, државата со трговијата по врзаните цени, како со одделна форма на социјалистичката размена помеѓу индустријата и поделелството, обезбедува правилно снабдување на работното жителство од градот и селото со предмети на исхраната, со индустриски и други производи.

Член 2

Индивидуалните земјоделски стопанства, селанските работни задруги, експлоатациите на земјоделските задруги, како и другите иматели на поделелски производи, кои што и продаваат на државата поделелски

производи наведени во чл. 3 и 4 од оваа уредба по државните откупни цени (врзани цени), имаат право да купуваат индустриска и друга стока по врзаните цени до висината на вредноста од продадените поделелски производи.

Во таа цел на продавачот ќе му се издадат, покрај куповната цена и бонови во висина на куповниот износ, врз основа на кои што ќе може да купи по врзаните цени индустриска и друга стока која што се продава во трговијата по врзаните цени.

Прописи за издавање, ракување и користење на боновите донесува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 3

Државата купува по врзаните цени:

а) поделелски производи: житарици, добиток, компири и грав, маст и уље од маслинки, млеко и млечни производи, кожа и волна, што земјоделските стопанства и другите иматели на поделелски производи и ги продаваат на државата спрема прописите за задолжителниот откуп;

б) поделелски производи наведени под а) кои што спрема својот стопански план ги испорачуваат на државата селанските работни задруги и економните од земјоделските задруги;

в) индустриските растенија кои што производителите — контрахенти ги испорачуваат на државата врз основа на склучените договори, доколку не склучиле такви договори за продавање на своите производи по кои што за целата или за еден дел од договорената цена добиваат непосредно од содоговорачот индустриска стока.

За другите поделелски производи што се откупуваат задолжително, а не се наведени во предниот став под а) (слама, сено). Министерот на државните набавки на ФНРЈ и Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ ќе одредат услови и начин за купување по врзаните цени.

Член 4

По врзаните цени можат да се продаваат и слободни одвишоци на житарици, грав, компир, добиток, маст и уље од маслинки, кожа и волна.

Министерот на државните набавки на ФНРЈ во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ може да одреди по врзани цени да се купуваат и оние поделелски производи што не се откупуваат задолжително а од специјална се важност за државата и за производството на поедин крај. За продавањето на тие поделелски производи по врзаните цени можат да се пропишат одделни услови.

Член 5

Индивидуалните земјоделски стопанства и селанските работни задруги, што не произведуваат житарици во количините што се достаточни за својата исхрана, а особено производителите на индустриски растенија, можат со боновите да купуваат покрај индустриска стока и житарици.

Количината на житарици која што ќе може да се купува со бонови како и условите и начинот на купувањето ги прописува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ.

Член 6

Поделелски производи купуваат по врзаните цени државните претпријатија кои што вршат откуп и земјоделските задруги кои што за тоа купување ќе добијат овластување од Министерството на државните набавки на народната република.

Член 7

Решение за цените на поделелските производи и цените на индустриската и друга стока во трговијата по врзаните цени донесуваат надлежните органи спрема важеките прописи.

Член 8

Прописи за начинот на продавањето на индустриската и друга стока, во трговијата по врзани цени донесува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ.

Член 9

Прописите од оваа уредба не се однесуваат на неизвршените задолжителни испорачки на житарици, компири, грав и контрахирани индустриски растенија од родот на 1949 година.

Одредбите на членот 21 од уредбата за усталување работната сила и за ускладување плановите на работната сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување, нема да се применуваат на индивидуалните земјоделски стопанства кога продаваат во трговијата по врзаните цени задолжителни испорачки и на поделелски производи и индустриски растенија (чл. 3 под а) и в) на оваа уредба).

Член 10

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба донесува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ во согласност со Министерот на државните набавки на ФНРЈ.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила на 1 април 1950 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за продавање поделелски производи врзано со правото на купување одредени индустриски производи по пониските единствени цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48) и Уредбата за одредување најголемиот износ до кој што можат да се продаваат поделелските производи по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/49).

Исто така престануваат да важат и оние прописи од Уредбата за кредитирање и снабдување селанските работни задруги и задружните економии („Службен лист на ФНРЈ, бр. 30/49) како и другите прописи што се во спротивност со оваа уредба.

11 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трговијата и снабдувањето
на ФНРЈ,

Осман Карабегович, с. р.

Министер на државните набавки на ФНРЈ,

Јаков Блажевич, с. р.

230.

Врз основа на членот 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на поделелството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАДРУЖНОТО СТОЧАРСТВО

Член 1

Поради унапредување задружното сточарство, економското јакнење на задругите и издигање животниот стандард на задругарите, селанските работни за-

други се должни да го остварат и да го одржуваат одредениот минимум на задружниот сточен фонд.

Член 2

Минимумот на задружниот сточен фонд се одредува спрема прописаните нормативи за поодделен вид на добитокот врз единицата на ограничната, односно поделелската површина во одреденото поделелско подрачје.

Член 3

Министерот на поделелството на народната република и претседателот на републиката планска комисија, во согласност со Министерот на поделелството на ФНРЈ одредуваат просечни нормативи на добиток за народната република. Министерот на поделелството на народната република врз основа на просечните републички нормативи прописува нормативи на сточниот фонд, за секоја селанска работна задруга на своето подрачје, водејќи при тоа сметка за природните и другите услови за одгледување поодделни видови добиток во поедини селански работни задруги.

Член 4

Селанските работни задруги основани до 1 јануари 1950 година должни се до крајот на 1953 година да ја постигнат состојбата на својот сточен фонд спрема прописаниот минимум, а задругите што се основани или ќе бидат основани после 1 јануари 1950 година должни се состојбата на својот сточен фонд спрема одредениот норматив да ја остварат најдалеку во срок од 4 години од денот на регистрацијата.

Член 5

Остварувањето на одредениот минимум на сточниот фонд на селанските работни задруги ќе се обезбедат:

- а) со редовен годишен прираст на подмладокот од постоеќето задружно стадо;
- б) со внесување на добиток во задругата од страна на нови задругари;
- в) со купување на подмладок за приплод од окупјаницата на задругарите;
- г) со купување и замена на приплодните грла од државните откупни претпријатија, државните поделелски добра и другите селански работни задруги.

Член 6

Редовниот просечен прираст од сопственото задружно стадо ќе внесува годишно најмалку кај:

говедата — — — — —	8%
овците — — — — —	15%
свињите — — — — —	35%

Висината на процентот на годишниот прираст за секоја околија односно реон ја одредува министерот на поделелството на народната република во согласност со претседателот на републиката планска комисија, а за секоја селанска работна задруга, извршниот одбор на околинскиот народен одбор во годишниот план на селанската работна задруга.

Член 7

Новите задругари при влегувањето во задругата го задржуваат на окупјаницата со законот прописаниот број на добиток. Задружното собрание може да дозволи новите задругари да задржат на окупјаницата и поголем број на добиток од бројот што е предвиден со законот, со тоа да се должни во текот од три следни години, да и продадат на задругата онолкув број од оној вид на женски подмладок што е приплоден на окупјаницата, кој што му одговара на бројот и на видот на задружниот одвишок.

Новите задругари при влегувањето во задругата можат да задржат неограничен број коњници.

Член 8

Добитокот што се должни задругарите да го внесат при влегувањето во задругата на задругарите им се исплатува на следен начин:

- а) сиот работен добиток им се исплатува во срок од 5—10 години од приходите на задругата;
- б) приплодните грла на крупниот добиток, и тоа: крави, јуници, телиња, бикови и пастуви се исплатуваат во срок од пет години, со тоа што износот од 10—20% од проценетата вредност се исплатува веднаш од приходите на задругата, односно од инвестиционите кредити, доколку се работи за тогаш основаните задруги или за задругите чии приходи се недостаточни за исплата;
- в) овците се исплатуваат во срок од пет години, со тоа што износот од 15—25% од проценетата вредност се исплатува веднаш од приходите на задругата односно од инвестиционите кредити, доколку се работи за тогаш основаните задруги или за задругите чии приходи се недостаточни за исплата;
- г) за свињите проценетата вредност се исплатува веднаш после внесувањето, било од сопствениите средства на селанската работна задруга, било од средствата на краткорочниот (едногодишниот) кредит кој што задругата го добива од државата.

Член 9

Проценката на приплодниот добиток и подмладокот при внесувањето се врши по цените за приплодниот добиток, што се прописани од надлежните државни органи. Проценката ја врши комисијата што ја одредува собранието на задругата. Во оваа комисија влегува задолжително и стручно лице што ќе го одреди повереникот за поделелство на околинскиот народен одбор.

Член 10

Членовите на селанските работни задруги можат на окупјаницата, после исполнувањето на јуврската што се однесува до предавањето на добитокот при влегувањето во задруга да го зголемат бројот на добитокот.

Член 11

Органите што се надлежни за планирање производството на државните поделелски добра должни се во годишниот план на секое државно поделелско добро да предвидат и одгледување на приплодни грла за потреби на задружното сточарство.

Член 12

Органите што се надлежни за планирање откупот на добитокот ќе го предвидат во годишниот план бројот на приплодниот добиток што е способен за приплод, кој што може да се издвои за потребите на задружното сточарство. Издвоениот добиток ќе им се дава на селанските работни задруги по цените што се одредени за приплодниот добиток или во замена за добитокот на селанските работни задруги што е наменет за колење.

Член 13

Органите што се надлежни за планирање на задружното производство должни се планирањето на пазаришните одвишоци да го вршат во согласност со прописите на оваа уредба.

Член 14

Количината на сточната храна која што се издвојува од задружното производство за исхрана на добитокот на окупјаницата, се одредува исклучително спрема со законот прописаниот број на добитокот кој што задружното стопанство може да го задржи на окупјаницата, а се дели спрема извршените работни денови.

Член 15

Одговорните раководители на селанската работна задруга ќе се казнат со парична казна до 20.000 динари или со поправителна работа до 3 месеци.

а) за неправилни постапки поради кои што дошло до намалување на сточниот фонд во задругата под одредениот број на добитокот;

б) за неправилни постапки поради кои што задругата не го исполнува својот сточен фонд до одредениот срок.

Одговорните раководители на селанската работна задруга нема да се казнат ако до намалувањето на сточниот фонд дошло поради постојување на добитокот без вина на задругата.

Административно-казнена постапка водат и казна изречуваат извршните одбори на околските народни одбори по прописите од основниот закон за прекршките.

Член 16

Се овластува Министерот на поделството на ФНРЈ по потреба да донесува поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

11 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството на ФНРЈ,
инж. Миљалко Тодорович, с. р.

231.

Врз основа на членот 80 став 2 од Уставот на ФНРЈ, а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ У. бр. 145 од 7 февруари 1950 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Сојузната управа за геолошки истражувања со седиште во Белград што е основана со Уредбата за организацијата на геолошката служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 114/48), се става под раководство на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 2

Задачата на Сојузната управа за геолошки истражување е да врши општо раководење со геолошката служба која што ја вршат заводите за геолошки истражувања на народните републики, Заводот за геофизички испитувања и другите државни органи за вршење геолошка служба при државните надлештва и претпријатија.

Во таа цел Сојузната управа за геолошки истражувања:

1) го координира планирањето за изведување геолошко-истражувачки и геофизички работи што ги вршат заводите и другите органи од ставот 1 на овој член и во таа цел дава смерници и задолжителни напатствија за нивното работење.

2) го усмерува геолошко-истражувачкото научно работење на заводите и органите од ставот 1;

3) ги обработува и научно резимира резултатите на геолошко-истражувачките работи што ги вршат заводите и органите од ставот 1, и води евиденција за резервите на минералниот фонд на територијата на Федеративна Народна Република Југославија;

4) ги проучува предлозите за отворање на нови минерални лежишта;

5) одржува врска со сличните установи во земјата и во странство во цел на меѓусебна размена на стечените искуства од областа на геолошкото истражување;

6) објавува научни и практични работи во врска со проучувањето на минералното богатство, водите и градежниот материјал;

7) се грижи за издигање стручни кадри за вршење геолошки истражувања; и

8) уредува геолошки збирки што му се достапни на народот.

Член 3

На чело на Сојузната управа за геолошки истражувања е управник назначен од Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Сојузната управа за геолошки истражувања има своја одделна предметка во рамките на предметката на приходите и расходите на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 5

Постоејќите заводи за геолошки истражувања во народните републики Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора кои што се основани како стопански претпријатија од општодржавно значење, преминуваат во надлежност на владите на односните народни републики, кои што ќе ги превземаат и нивните службеници.

Пренесувањето ќе се изврши по одредбите од Уредбата за пренесување државните стопански претпријатија од надлежност на еден во надлежност на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 110/47), а без оглед на членот 2 од таа уредба.

Член 6

Геолошкиот техникум во Панчево што е основан со Уредбата за оснивање и делокругот на работењето на Геолошкиот техникум во Панчево („Службен лист на ФНРЈ, бр. 84/48), се става под непосреден надзор на Сојузната управа за геолошки истражувања.

Прописи за организацијата и работењето на Геолошкиот техникум како и за неговиот интернат, ќе донесе Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Сојузната управа за геолошки истражувања ќе донесе Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 8

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за организацијата на геолошката служба со нејзините измени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 114/48 и бр. 29/49).

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

6 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер—Претседател
на Советот за енергетика и екстрактивна
индустрија на Владата на ФНРЈ,

Светозар Вукманович, с. р.

232.

Врз основа на членот 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД И СТАТИСТИЧКИТЕ УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

Член 1

Сојузниот статистички уред, основан при претседателството на Владата на ФНРЈ, со уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и сатистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 47/48), ќе се навојва во иднина при Сојузната планска комисија.

Член 2

Во текстот на Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и сатистичките уреди во народните републики, кај што се говори за надлежност на Претседателот на Владата на ФНРЈ, зборовите „Претседателот на Владата на ФНРЈ” се заменуваат со зборовите „Претседателот на Сојузната планска комисија”, а зборовите „Претседателството на Владата на ФНРЈ” се заменуваат со зборовите „Сојузната планска комисија”.

Во чл. 1 ст. 2 точ. 2 се бришат зборовите „во согласност со Сојузната планска комисија”.

Член 3

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

11 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

233.

Врз основа на чл. 10 од Законот за стечување научен степен доктор на наука, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот за наука и култура на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОД КОИ ШТО СЕ ДОДЕЛУВА СТЕПЕНОТ ДОКТОР НА НАУКИ

Член 1

Во членот 1 од Уредбата за научните области од кои што се доделува степенот доктор на науки („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 36/49), меѓу зборовите „медицинските” и „архитектонските”, се става зборот „фармацеутските”.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

11 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за наука и култура на ФНРЈ,

Родољуб Чолакович, с. р.

234.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ” бр. 83/47), по предлог на Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА НОВОВОВЕДЕНИТЕ ЗВАНИЈА И ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА ПОСТОЈЕКЛИТЕ ЗВАНИЈА ВО СТРУКАТА НА ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН САОБРАКЈАЈ

1. За новововедените звања „авиотехничар” и „виши авиотехничар” што се воведени со Уредбата за структурата на цивилниот воздушен саобраќај („Службен лист на ФНРЈ” бр. 27/50), се определуваат следни основни плати:

авиотехничар — — — — —	5.300—5.500
виши авиотехничар — — — — —	5.600—5.800

2. Основните плати на долу наведените звања во структурата на цивилниот воздушен саобраќај се менуваат и определуваат во следни износи:

механичар-летач II класа — — —	4.600
механичар-летач I класа — — —	5.200
пилот III класа — — — — —	5.300
Пилот II класа — — — — —	6.000
складиштар на авиоматеријал — —	4.200—5.200
советник на воздухопловството —	7.000

виши советник на воздухопловството — — — — —	7.500
--	-------

сигналиста-стартер — — — — —	3.200—3.500
------------------------------	-------------

радиотелеграфист III класа — — —	4.100—4.500
----------------------------------	-------------

радиотелеграфист II класа — — —	4.600—5.300
---------------------------------	-------------

радиотелеграфист I класа — — —	5.400—6.000
--------------------------------	-------------

воздухопловен диспонтент III класа	4.400—5.300
------------------------------------	-------------

воздухопловен диспонтент II класа	5.400—6.000
-----------------------------------	-------------

воздухопловен диспонтент I класа	6.100—6.500
----------------------------------	-------------

3. Звањата, од точ. 1 и 2 од оваа наредба се вклучуваат на соодветните места на чл. 3 точ. 14 од Уредбата за припадностите на државните службеници.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, а исплатата на припадностите по неа ќе се врши од 1 април 1950 година.

IV бр. 1737

3 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Комитетот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

235.

Врз основа на членот 2 ставот 2 од Уредбата за финансирањето и финансиското работење на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 103/49), во согласност со Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

1. Прописите на ова напатствие ќе се применуваат на сите здравствени установи од стационарен

тип и амбулантно-поликлинички тип, освен на природните лекувалишта, и тоа само во поглед на нивната основна дејност — лекување или унапредување на народното здравје.

2. Под услуги на здравствените установи од точ. 1 на ова напатствие се подразбира лекување односно укажување лекарска помош.

3. Структурата на цената на услугата од точ. 2 опфаќа следни елементи:

1) Плати на санитарскиот и техничко-помошниот персонал;

2) Трошкови на материјалот за лекување;

3) Плати на кујнскиот персонал;

4) Трошкови на материјалот за исхрана;

5) Трошкови на услугата;

6) Амортизација;

7) Режија на управата;

8) Допринос за кадрови;

9) Допринос на фондот за рационализација;

9) Допринос за културно-просветно работење;

II. Цена на услугата.

Претседателот на Сојузната Планска комисија, врз основа на образложени предлози од Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ ќе донесе поблиски прописи за тоа што опфаќаат поедини елементи на цената на услугата.

4. Основица за планирање и пресметување на цената на услугата од точ. 3 е:

а) еден болеснички ден, односно ден за сместување кај установата од стационарен тип;

б) една визита кај установата од амбулантно-поликлинички тип.

5) Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ ќе ги нормира елементите под 6), 7), 8) и 9) од точката 3 на ова напатствие и тоа во проценти од нормативот на трошковите на услугата.

Тие проценти можат да бидат различни спрема видот и големината на здравствените установи.

5. Амортизацијата на основните средства се врши во цел на замена на основните средства и во цел на извршување нивните големи и средни оправки.

Висината на амортизационата стопа (за елементот под 5) од точ. 3 на ова напатствие) ја одредува за секој вид на услуга и за секој вид на установи министерот на финансите на народната република, по предлог од министерот на народното здравје на народната република, а во согласност со претседателот на планската комисија на народната република.

Износот на амортизацијата се пресметува со применување на одредената амортизациона стопа врз нормативот на трошковите на услугата на дотичната установа.

Министерот на финансите на народната република, по предлог од министерот на народното здравје на народната република, а во согласност со претседателот на планската комисија на народната република, одредува колкав дел од амортизациониот износ ќе се употреби за замена на основните средства, а колкав дел за големи и средни оправки.

Деловите на амортизационите износи што служат за замена на основните средства се уплатуваат во општодржавниот амортизационен фонд.

Деловите на амортизационите износи што се наменети за големи оправки го сочинуваат амортизациониот фонд на установата, со кој што установата самостојно раководи врз основа на својот одобрен финансиски план односно предсметка.

Установите ги полагаат сите амортизациони износи на вкупната количина од извршените услуги за бечење во минатиот месец на државната Инвестициона банка на ФНРЈ до 15-иот во месецот.

Прописите на членовите 6, 7, 8 и 9 од Уредбата за општодржавниот амортизационен фонд на рударското и индустриското производство и амортизациониот фонд на државните рударски и индустриски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 15/47), важат и за државните здравствени установи.

7. Поблиски прописи за спроведувањето на ова напатствие ќе пропише Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

8. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 4749

3 април 1950 година

Белград

Претседател
на Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Согласен,

Претседател

на Комитетот за заштита на народното
здравје на Владата на ФНРЈ,

др Павле Грегорић, с. р.

236.

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за структурата на цивилниот воздушен саобраќај („Службен лист на ФНРЈ” бр. 27/50), Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИЈАТА НА СТРУКАТА ОД
ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН САОБРАЌАЈ ВО ВРСТИ

1) Званијата од членот 2 на Уредбата за структурата на цивилниот воздушен саобраќај за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуваат:

во прва врста

Виши советник на воздухопловството и советник на воздухопловството.

во втора врста

Капетан на воздушната служба, пилот I класа, воздухопловен диспонтент I класа и виши авиотехничар.

во трета врста

Пилот II класа, пилот III класа, радиотелеграфист I класа, радиотелеграфист-летач II класа, навигатор I класа, навигатор II класа, авиотехничар, воздухопловен диспонтент II класа, радиотелеграфист I класа, радиотелеграфист II класа, механичар-летач I класа, авиомеханичар I класа, воздухопловен диспонтент III класа и окладиштар на авиоматеријал.

во четврта врста

Радиотелеграфист-летач III класа, навигатор III класа, радиотелеграфист III класа, механичар-летач II класа, авиомеханичар II класа, авиомеханичар III класа, домажин на авион и сигнарист (стартер-финишер).

2) Во смисла на членот 12 од Законот за државните службеници, по предлог на надлежен член на Владата на ФНРЈ, Претседател на Комитет односно

комисија на Владата и Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ може со одделно решение да се воведува инаков распоред на званија од оваа струка за поодделни организациони единици.

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи Наредбата за распоредот на званијата од структурата на цивилниот воздушен саобраќај во врсти К. бр. 2932 од 2 октомври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 86/47).

Бр. 432
27 март 1950 година
Белград

Претседател
на Комитетот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Крдољ, с. р.

237.

Врз основа на точката 3 од Решението на Владата на ФНРЈ од 16 март 1950 година IV бр. 1538 („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/50), издавам

НАРЕДБА

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА СУДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ВРХОВНИОТ СУД НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ФНРЈ

I. Како ден за ликвидација и престанок на работењето на судовите на социјалното осигурување и Врховниот суд на социјалното осигурување на ФНРЈ го одредувам 10 мај 1950 година.

II. За предметите што судовите на социјалното осигурување во смисла на точката 1) од Решението на Владата на ФНРЈ од 16 март 1950 година IV бр. 1538, ќе му ги отстапат на судот што е надлежен спрема, членот 122 и 123 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, тие ќе направат попис во два примерка, од кој што еден примерок ќе го задржат за својата архива а вториот примерок заедно со предметите ќе го испратат до надлежниот суд. Наедно во својот уписник кај секој ваков предмет ќе се забележи кога и на кој суд предметот му е испратен на натамошна работа.

III. Сета архива од судот на социјалното осигурување ќе ја превземе на денот на ликвидација оној окружен суд во чии состав се навојја судот на социјалното осигурување, а архивата од Врховниот суд на социјалното осигурување на ФНРЈ ќе ја превземе Врховниот суд на ФНРЈ.

IV. Инвентарот и намештајот од Врховниот суд на социјалното осигурување на ФНРЈ ќе го превземе Министерството на правосудието на ФНРЈ.

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1390
20 март 1950 година
Белград

Министер на правосудието на ФНРЈ,
Фране Фрол, с. р.

Согласен,

Го застапува Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ

Министер — Претседател на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ,
др Павле Грегориќ, с. р.

238.

Врз основа на членот 39 од Основната уредба за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/48), и во врска со членот 16 од Основната уредба за генералниот урбанистички план („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 78/49) издаваме

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОЗНАЧУВАЊЕ ГОДИНАТА НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ ЗА КАПИТАЛНА ИЗГРАДБА И НА ГРАДБИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СТАНДАРД

1) Известиторите односно органите на раководењето, како и надлежните органи на задружните или општествените организации, должни се на сите градби за капитална изградба и на градбите за општествен стандард да ја стават ознаката на годината за завршетокот на изградба.

По одредбите од претходниот став должни се да постапат и приватните сопственици на станбени згради.

Ознаката на годината на завршетокот на градбата мора да се стави и на градбите завршени во времето од почетокот на 1945 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба. Овие ознаки мораат да се стават најдоцна во срок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

2) Одговорните службеници на инвеститорот односно на органот на раководење, одговорните службеници на задружните или општествените организации, како и приватните сопственици што не ќе постапат по прописите од оваа наредба ќе се казнат со парична казна до 5.000 динари.

Постапка по прекршоците од оваа наредба волат и решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на околските народни одбори.

3) Министрите на градежите и министрите на комуналните работи на народните републики согласно ќе донесат поблиски прописи за спроведувањето на оваа наредба.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 893
29 март 1950 година
Белград

Министер на градежите на ФНРЈ,
Влада Зечевич, с. р.

Претседател
на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ,
Љубо Илиќ, с. р.

239.

Врз основа на членот 2 и 11 од Уредбата за Народниот заем на Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ, а во врска со чл. 5 и 8 од Правилникот за извршувањето на Уредбата за народниот заем на Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ, прописувам

ПЛАН НА ТРЕТОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ОБВЕЗНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И ЗГОДИТОЦИ

1) Во оптицај се пуштени обвезници на Народниот заем во вкупна вредност од 3.737.650.000 динари.

2) Во текот на третото излекување на денот на 21 април на ова година се амортизираат обвезници во износ од 187.000.000 динари.

Обвезниците извлечени само за амортизација се исплатуваат почнувајќи од 1 јануари на 1950 година.

3) За згодитоци ќе се извлечат 22.878 обвезници, а згодитоците се распоредуваат спрема следниот план:

	Динари
1 згодиток од динари 100.000	вкупно 100.000
2 " по 50.000	" 100.000
70 " " 10.000	" 700.000
365 " " 5.000	" 1.825.000
22440 " " 2.000	" 44.880.000
22876	динари 47.605.000

4) Згодитоците по обвезниците извлечени за згодитоци се исплатуваат почнувајќи од третиот ден после објавувањето на резултатите на извлекувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

5) Ова трето извлекување ќе се изврши на 21 април 1950 година во 16 часови во Љубљана.

Бр. 75
10 април 1950 година
Белград

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија
на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине Народне Републике Србије“ во бројот 4 од 1 март 1950 година објавува:

Потврда на кандидатската листа за избирање на народни пратеници за Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ;

Решение за укинување на Главната дирекција на покраинските земјоделски имоти на Војводина;

Решение за оснивање Поверенството за шумарството;

Решение за оснивање на Ветеринарскиот бактериолошки завод во Нови Сад;

Решение за одобрењето на временото финансирање на потребите на Аутономна Покрајина Војводина за периодот јануари—март 1950 година.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 10 од 20 март 1950 година објавува:

Решение за оснивање Антитрахомски диспансер во Шабац;

Правилник за изменување на Правилникот за работењето и организацијата на мензите за дијетална прехрана;

Правилник за работењето и организацијата на инвалидските интернати.

Во бројот 11 од 29 март 1950 година објавува:

Напатствије за изменувања и дополнувања на напатствијето за извршување на Уредбата за контрола на прометот со недвижностите;

Правилник за накнада за штетата што е претрпена со откокнувањето и спречувањето на заразата кај добитокот;

Решение за привремените технички прописи за градежната вар.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 11 од 28 март 1950 година објавува:

Уредба за задолжителното уништување на штеточните и болестите на овоштитата;

Уредба за овластувањето за издавање прописи за обнова на хмељниците;

Решение за изменување на даночната скала за одмерување доходот на земјоделските стопанства.

СОДРЖАЈ:

Страна

224. Указ за укинувањето на Министерството на земјоделството, Министерството на шумарството, Министерството на лесната индустрија, Министерството на градежите, Министерството на трговијата и снабдувањето и Министерството на државните набавки на Владата на ФНРЈ и за оснивањето на Советот за земјоделие и шумарство, Советот за преработувачката индустрија, Советот за градежите и градежната индустрија, Советот за промет со стока и Советот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ — — — 577
225. Указ за разрешувањето и назначувањето на министрите на Владата на ФНРЈ — — — 578
226. Уредба за изменувањето на Уредбата за оснивање и работа на културно-просветните установи — — — 578
227. Уредба за структурата на цивилниот воздушен саобраќај — — — 578
228. Уредба за инвалидските припадности — — — 583
229. Уредба за трговијата по врзани цени — — — 585
230. Уредба за унапредувањето на задружното сточарство — — — 586
231. Уредба за Сојузната управа за геолошки истражувања — — — 588
232. Уредба за изменување на Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики — — — 589
233. Уредба за дополнувањето на Уредбата за научните области за кои се доделува степен доктор на науката — — — 589
234. Наредба за одредување основните плати за новововедените звања и за изменувањата на основните плати за постоеќите звања во структурата на цивилниот воздушен саобраќај — — — 589
235. Напатствије за структурата на цената за услугите во здравствените установи — — — 589
236. Наредба за распоредот на званијата од структурата на цивилниот воздушен саобраќај во врсти — — — 590
237. Наредба за ликвидација на судовите на социјалното осигурување и на Врховниот суд на социјалното осигурување на ФНРЈ — — — 591
238. Наредба за задолжителното означување годината на свршувањето на градбите за капиталната изградба и на градбите за општествениот стандард — — — 591
239. План на третото извлекување на обврзниците од Народниот заем за амортизација и згодитоци — — — 591

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.

— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. —

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград